



ла територија, покрај културно-историските вредности, има и природни богатства, бујна вегетација и фасцинантна фауна.

Од главниот град Кито или од било кој друг град, за многу кратко може да се дојде до вулканите покриени со снежна покривка, до пацифичките плажи, амазонските шуми или до девствената природа и единствениот животински и растителен свет на Галапагос островите.

Еквадор е политички стабилна и сигурна земја, а многу Еквадорци се задоволни бидејќи се поштедени од хаосот кој владее во соседните земји. Со оглед на тоа дека никогаш не се соочиле со беда и со сиромаштија, Еквадорците се весел, отворен, срдечен и гостољубив народ. Потомци се на шпанските освојувачи и Ин-

дијанците, сè уште го зборуваат кечуа јазикот и ги негуваат традицијата и обичаите на Инките. Пред 5 години, со одлука на Владата, во земјата е укинат сукресот и во употреба е американскиот долар.

Престолнина на Еквадор е градот Кито, кој се наоѓа на надморска височина од 2.850 метри, каде владее вечна пролет. Богат со културно-историски споменици, како најстара јужноамериканска престолнина, под заштита е на УНЕСКО од 1978 година. Во градот доминира архитектура со одлики на барокниот стил, пред сè, преубави палати, манастири и цркви со фини изградени златни олтари. Меѓу нив е и "Ла Компанија", најубавата црква во Јужна Америка.


Одејќи кон север наидувате на споменикот "Екватор", кој лежи на

Република Еквадор сегашното име го добила на почетокот на XIX век по нултата напоредник, кој со еден дел минува низ оваа земја. Долго време оваа географска карактеристика била единствена знаменитост на Еквадор. Меѓутоа, само еден ден минат во било кој дел од оваа земја ќе ве разубеди во спротивното.

Еквадор е најмала јужноамериканска андска република, која во себи ги соединува сите разновидности и убавини во регионот. За љубителите на природата, Еквадор е рај полн со контрасти, бидејќи на релативно ма-



# ПО АВЕНИЈАТА НА ВУЛКАНИТЕ И ТРАГИТЕ НА ИНКИТЕ



самата линија на екваторот, по кој државата го добила и името. Иако многумина од нас безброј пати го поминале екваторот, ова може да биде исклучителна можност да се оди по него, а од едната страна да биде левата, а од другата десната полутопка.

Најголемиот и најколеритниот индијански пазар се наоѓа во индијанскиот град Отавало. Пазарот се отвора во раните утрински часови во подножјето на вулканот Имбабура. Се одржува уште од времето на Инките, а денес нуди најголем избор на ракотворби, како што се, текстил и керамика, волна, таписерии, наива и антиквитети. Голема шарена претстава се одвива во текот на целиот ден, а за оние кои добро се ценкаат, вистинско задоволство е да се вклучат во неа.

Познатата "Авенија на вулканите", која се наоѓа на југот од државата, е само мал дел од панамериканскиот автопат, кој се протега од најсеверната точка на американскиот континент.



Од гратчето Риобамба, инаку географски центар на Еквадор, се поаѓа во авантура, во која особено ќе уживате, а можете да го доживеете и возењето со најспектакуларната железница на Јужна Америка. Андската железница можеби е единствена која им овозможува на многу патници да уживаат во убавините на пределот, при што можат да седат на покривот на вагоните.

Да кажеме збор-два и за панама шеширите, кои се произведуваат во Еквадор и се викаат токиља, а станале популарни за време на из-

градбата на Панамскиот канал, кога работниците затоа што се лесни и меки ги носеле за да се заштитат од силното сонце. Европејците почнале да лудуваат по токиљите или панамските шешири на почетокот на XX век, за време на одржувањето на светската изложба во Париз.

За време на патувањето ќе бидете сведоци на неколку промени на климата и вегетацијата, може да заврне тропски дожд или, пак, да се соочите со опасност од одрони и кал, но сè тоа е занемарливо во однос на она што е возбудливо патување.